



















# КАКО ДА КУПАМ ВАУЧЕР НА КУПИНАРОПУСТ ?

Почитувани,

- За да купите ваучер преку **Купинаропуст** не е потребно да се регистрирате.
- Ние го правиме автоматски тоа за вас по Вашиот прв купен ваучер.




- Адекватна понуда според Вашиот интерес можете да изберете со помош на категориите кои ги нудиме

	СИТЕ ПОНУДИ	524
	ХРАНА	18
	ЗДРАВЈЕ	38
	ФОТОГРАФИЈА	11
	КОЗМЕТИКА	75
	ФРИЗЕР	27
	СПОРТ	7
	ПЕРАЛНИ	1
	ИГРОТЕКА	5
	КУРСЕВИ	15
	КНИГИ	2
	МАСАЖИ	24
	ПРОИЗВОДИ	210
	АСТРОЛОГИЈА	1
	РАЗНО	5
	АВТО УСЛУГИ	10
	ПАТУВАЊА	75



- Доволно е да кликнете било каде на понудата како би ги виделе деталните информации.
- Во деталите на понудата може да прочитате:

Што добивате?




Каде се наоѓа давателот на услугата?



Кои се условите за искористување на ваучерот?



Опис на фирмата која ја продава услугата / производот



За купување на ваучерот потребно е  
да кликнете на полето



Одбирате колку ваучери сакате да  
купите и го внесувате Вашиот е-маил.

## ВНИМАВАЈТЕ

при внесување на е-маилот затоа  
што доволно е една буква или знак  
да погрешите и ваучерот да се  
испрати на погрешна е-маил адреса.

Количина

Вашиот E-mail

На оваа e-mail адреса ќе биде испратен вашиот ваучер








Доколку сте наш верен корисник и имате освоено **kupinaropust** поени имате можност истите да ги искористите избирајќи колку поени, поточно денари сакате да искористите. Колку поени / денари ќе изберете за толку ќе ви се намали сумата за исплата.

Количина

Вашиот E-mail

На оваа e-mail адреса ќе биде испратен вашиот ваучер








Плаќање со:  Платежна картичка

Ваучерот се добива веднаш



Поени:

Цена:



Имајте на ум дека дека полето за избор на поените е видливо само доколку сте најавени со Вашиот **kupinaropust** е-маил / профил. Доколку се најавувате со **facebook** внимавајте е-маилот со кој се најавувате на facebook да е ист со е-маилот / профилот на кој ги имате **kupinaropust** поените.

<p>Кориснички профил - најава</p> <p>Најавете се на Вашиот Kupinaropust профил</p> <p>Вашиот E-mail</p> <input type="text" value="administrator"/>	<p>Имате Facebook профил?</p> <p> <b>Најави се</b></p>	<p>? <b>Имате прашање</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:contact@kupinaropust.mk">contact@kupinaropust.mk</a> (За корисниците на Gmail, достапни сме и преку on-line chat можноста).</p> <p>Фиксен тел.: 02 3 215 988, 02 3 256 027 моб. ONE 075 370 399; (достапни секој работен ден од 09:00 до 17:00 часот).</p>
<p>Вашата лозинка</p> <input type="password" value="....."/>		<p> <b>Гарантирано задоволство</b></p> <p>Kupinaropust.mk ви овозможува флексибилен начин на плаќање, корисничка поддршка и доколку не сте задоволни од услугата на нашите партнери едноставно ви ги враќаме парите како кредит во вашиот кориснички профил.</p>
<p>Лозинката е испратена на регистрираниот e-mail при вашето прво купување. Доколку сеуште немате купено ниту еден ваучер, можете да креирате ваш кориснички профил со кликање на опцијата "Регистрирај се".</p> <p><b>Најави се</b></p> <p><b>Заборавена лозинка?</b> <b>Регистрирај се</b></p>		



По изборот на бројот на ваучери и внесување на Вашиот е-маил продолжете кон делот за плаќање.

Продолжете кон плаќање

Дали е плаќањето преку Kuponaropust сигурно?

Да. И тоа многу.

Затоа:

- Не треба да избегнувате користење на вашата платежна картичка. Тоа е најбрз и наједноставен начин да го добиете вашиот попуст. При плаќањето Вашата платежна картичка поминува преку сигурносна верификација и ние во ниту еден случај немаме пристап до бројот на картичката и другите лични податоци.
- Не плашете се да купите ако попустот сеуште не е активен. Доколку попустот не се активира парите едноставно ви се враќаат.



Го внесувате бројот на Вашата платежна картичка, Вашето Име и Презиме, рокот на важноста на картичката како и сигурносниот CVV/CVC код кој се наоѓа на задната страна од Вашата картичка (последните три бројки).





Број на картичка

Име и презиме



Рок на важност  
01 / 2017


CVV2/CVC2

Износ:  
**4650 MKD**

Опис:  
Kupinaropust.m

[Инфо](#)

  
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ  
членка на NBG групацијата

КЛИКАТЕ „ПОТВРДИ“



Вашата трансакција се обработува и  
потребно е трпение се додека не  
добиете информација дека  
**„Трансакцијата е успешна“**

Трансакцијата е успешна!

Ви Благодариме на довербата.



За подетални информации ве молиме проверете го вашиот регистриран e-mail.

OK

---

Споделете ја понудата со вашите пријатели.

Убаво е и тие да дозанаат за попустот.

 Препорачај  Сподели Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.

 Tweet



Испрати e-mail



Потоа може да кликнете „**ОК**“ или да ја споделите понудата со Вашите пријатели.

За сите кои неможат или не сакаат да платат со платежна картичка постои опцијата за плаќање во банка со уплатница

УПЛАТНИЦА

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ  
членка на НБС групацијата

УПЛАТУВАЧ

ПРИМАЧ

НАЗИВ НА УПЛАТУВАЧОТ  
Вашето Име и Презиме  
Адреса на живеење

НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ  
ГРУП ПОИНТ доел  
www.kupinaropust.mk

БАНКА НА УПЛАТУВАЧОТ  
Банката преку која уплаќате

БАНКА НА ПРИМАЧОТ  
Стопанска банка ад Скопје

ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - ОДОБРУВАЊЕ  
Внесете го вашиот мат. број

СМЕТКА  
2 0 0 0 0 2 5 5 1 4 9 1 9 6 9

ИЗНОС  
МКД

ЦЕЛ НА ПОТРАЖА  
За kupinaropust понуда  
(во кратки црти ја наведувате понудата)

ДАТУМ НА УПЛАТА

МЕСТО НА УПЛАТА

2 8 1

ПОТПИС  
Ваш потпис

По уплатата пратете ни ја уплатницата на е-маил ([komercija@kupinaropust.mk](mailto:komercija@kupinaropust.mk)) ili на viber 075 340 547 за да ви го активираме ваучерот



За превзимање на ваучерот  
потребно е да го проверите  
**Вашиот е-маил** кој сте го внеле  
при купувањето.

Во прилог ( attachment) на **истиот тој**  
**е-маил** го испраќаме ваучерот.



Во секое време Вашиот ваучер  
ќе го најдете во  
**„Листата на сите купени ваучери“**  
на Вашиот kirinaropust профил.

Затоа е потребно да се најавите со лозинката **која сме ви ја испратиле** на е-маил или преку facebook.



При искористување на ваучерот **не е потребно истиот да го печатите.**

Доволно е да го прикажете од Вашиот мобилен телефон или таблет.

Се надеваме дека овој туторијал Ви  
помогна... 😊

Уживајте во искористувањето на  
Вашиот ваучер и **заштедата!**

Ве сака



**KUPINAROPUST.MK**  
**МНОГУ ЗАШТЕДУВАШ!**